



НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ИЗВЕШТАЈ

за употреба на платните инструменти за месец Јануари 2008 година

А. Платни инструменти

I. По налог на сопственик на сметка - Кредитни трансфери

1. Број на остварени трансакции	2.436.317
1.1 Хартиени налози	1.807.201
- за единечни плаќања (ПП 30)	1.152.313
- за плаќања кон државата (ПП 50)	379.797
- за збирни плаќања по повеќе основи кон еден корисник (ПП 31)	2 инструменти со 2 трансакции
- за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32)	6 инструменти со 368 трансакции
- за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53)	0
- други непропишани налози	274.721
1.2 Преку персонален компјутер или друг терминал	629.116
- за единечни плаќања (ПП 30)	310.370
- за плаќања кон државата (ПП 50)	75.085
- за збирни плаќања по повеќе основи кон еден корисник (ПП 31)	0
- за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32)	26 инструменти со 43.432 трансакции
- за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53)	0
- други непропишани налози	200.229
2. Вредност на остварени трансакции	175.555.822.826,50
2.1 Хартиени налози	130.432.313.711,50
- за единечни плаќања (ПП 30)	119.338.722.541,00
- за плаќања кон државата (ПП 50)	8.436.222.722,00
- за збирни плаќања по повеќе основи кон еден корисник (ПП 31)	465.524,00
- за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32)	1.255.645,50
- за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53)	0,00
- други непропишани налози	2.655.647.279,00
2.2 Преку персонален компјутер или друг терминал	45.123.509.115,00
- за единечни плаќања (ПП 30)	39.924.608.704,00
- за плаќања кон државата (ПП 50)	3.297.557.734,50
- за збирни плаќања по повеќе основи кон еден корисник (ПП 31)	0,00
- за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 32)	3.227.710,00
- за збирни плаќања кон повеќе корисници (ПП 53)	0,00
- други непропишани налози	1.898.114.966,50

Извештајот е составен врз основа на доставените податоци за платниот промет од страна на носителите на платен промет и правните лица кои се вклучени во работењето на платен систем или вршат други услуги поврзани со плаќања

II . По налог на корисник на наплата - Дебитни трансфери

1. Број на остварени трансакции	851.290
1.1 Чекови	140
- чекови на правни лица	57
- чекови на физички лица	83
1.2 Директни задолжувања	851.150
- хартиени налози	202.486
- преку персонален компјутер или друг терминал	648.664
2. Вредност на остварени трансакции	12.002.169.269,50
2.1 Чекови	30.784.709,50
- чекови на правни лица	30.419.645,50
- чекови на физички лица	365.064,00
2.2 Директни задолжувања	11.971.384.560,00
- хартиени налози	1.773.945.399,00
- преку персонален компјутер или друг терминал	10.197.439.161,00

Извештајот е составен врз основа на доставените податоци за платниот промет од страна на носителите на платен промет и правните лица кои се вклучени во работењето на платен систем или вршат други услуги поврзани со плаќања

III. Уплата и Исплата на готови пари

1. Број на остварени трансакции	
1.1 Уплата	1.260.920
- плаќање и уплата на сметка (ПП 10)	495.374
- плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50)	298.394
- други непропишани налози	467.152
1.2 Исплата	675.907
- исплата на готовина (ПП 40)	137.478
- упатница за исплата на готовина (ПП 41)	102.312
- други непропишани налози	436.117
2. Вредност на остварени трансакции	
2.1 Уплата	23.258.443.868,00
- плаќање и уплата на сметка (ПП 10)	18.776.305.514,50
- плаќање и уплата на трезорска сметка (ПП 50)	676.030.329,50
- други непропишани налози	3.806.108.024,00
2.2 Исплата	18.099.731.899,50
- исплата на готовина (ПП 40)	8.331.701.763,00
- упатница за исплата на готовина (ПП 41)	366.456.491,00
- други непропишани налози	9.401.573.645,50

IV. Електронски пари

1. Број на остварени трансакции	0
1.1 Картично базирани	0
1.2 Софтверско базирани	0
2. Вредност на остварени трансакции	0,00
2.1 Картично базирани	0,00
2.2 Софтверско базирани	0,00

Извештајот е составен врз основа на доставените податоци за платниот промет од страна на носителите на платен промет и правните лица кои се вклучени во работењето на платен систем или вршат други услуги поврзани со плаќања